



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

на

Општина Ранковце

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Службен гласник на Општина Ранковце Издавач: Општина Ранковце излегува по потреба | Година XXIV број 1 31 Јануари 2023 година Ранковце | Гласникот е бесплатен |
|---|--|--------------------------|

Бр.1 стр. 1 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 31 Јануари 2023 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за престанок на правото на користење на недвижна ствар

1. Се прогласува Одлуката за престанок на правото на користење на недвижна ствар, донесена на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2. Одлуката за престанок на правото на користење на недвижна ствар, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/1
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1, алинеја 10 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија “ бр. 5/02), член 3 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („ Службен весник на Република Македонија “ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16,21/18, 275/19 и 122/21) и член 23 став 1 алинеја 30 од Статутот на Општина Ранковце („ Службен гласник на Општина Ранковце “ бр.9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце на 19-та седница одржана на 26.01.2023 година, донесе

ОДЛУКА

За престанок на правото за користење на недвижна ствар

член 1

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Основно училиште „ Христијан Тодоровски – Карпош“ Ц.О. Ранковце од Ранковце му престанува правото за користење на недвижна ствар објект 1 и објект 2 сопственост на Општина Ранковце што се наоѓаат на к.п.број 2825, запишани во имотен лист број 293 за КО Опила и тоа:

- Број на зграда - 1, намена на зграда - училишта и научни институции, влез - 001, кат -Приземје, број на посебен дел од зграда - 001, внатрешна површина - 210 м2;

Бр.1 стр. 2 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 31 Јануари 2023 година

- Број на зграда - 2, намена на зграда - училишта и научни институции, влез - 001, кат -Приземје, број на посебен дел од зграда - 001, внатрешна површина - 41 м2;

член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09- 86/5
26.01.2023 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Александра Стамболиска-Јовановска,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковце за к.п.бр.4361, КО Ранковце

1.Се прогласува Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковце за к.п.бр.4361, КО Ранковце, донесена на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2.Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковце за к.п.бр.4361, КО Ранковце, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/2
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16и 190/17), член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РСМ“ бр. 174/2021), член 2, став 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни

Бр.1 стр. 3 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 31 Јануари 2023 година

објекти во урбанистичко-планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/2011 и 162/2012) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Советот на Општината Ранковце на седницата одржана на ден 26.01.2023 година, донесе:

О Д Л У К А

За утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковце за к.п.бр.4361, КО Ранковце

Член 1

Се утврдува потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковце.

Член 2

Локалитетот за кој се врши утврдување потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковцесе наоѓа на к.п.бр. 4361, К.О. Ранковце, м.в. „Мал Камлеш“сопственост наТрајковски Ѓорѓи.

Член 3

За овој локалитет нема урбанистички планови, ниту локална урбанистичка планска документација.

Член 4

Со изработка на урбанистичката- планска документација на овој локалитет ќе сепредвиди намена времено сместувањево викенд куќи – А4-3.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр. 09-86/6
26.01.2023 година
Ранковце

СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
Претседател,
Александра Стамболиска-Јовановска,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година

Бр.1 стр. 4 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 31 Јануари 2023 година

1. Се прогласува Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година, донесена на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2. Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/3
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.бр.05/02) и член 23 став 1 точка 3 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр.09/05, 04/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 26.01.2023 година, донесе

Програма за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година

1. Вовед

Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година се базира на надлежностите на Советот пропишани со Уставот на Република Македонија, Законот за локална самоуправа и други закони кои се однесуваат на локалната самоуправа како и Статутот на Општина Ранковце и Деловникот на Советот на Општина Ранковце.

Програмата дава основни насоки по кои работи Советот и ги содржи одлуките и другите општи акти и материјали кои ќе ги разгледува во 2023 година, предлагачите на актите, субјектите задолжени за изготвување на актите и другите материјали и роковите во кои треба да се поднесат на Советот на разгледување и усвојување со што обезбедува транспарентност во работењето.

2. Посебен дел

ЈАНУАРИ

1. Предлог-Програма за работа на Совет на Општина Ранковце за 2023 година;

Предлагач: Претседател на Совет на Општина Ранковце.

Изготвувач: Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Ранковце.

2. Предлог –Програма за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2023 година

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за правни и општи работи

3. Извештај за работа на ТППЕ –Ранковце за 2022 година;

Предлагач: ТППЕ-Ранковце.

Изготвувач: ТППЕ-Ранковце.

4. Предлог- План за изведување на стручна настава и обука со работниците на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2023 година.

Предлагач: ТППЕ - Ранковце.

Изготвувач: ТППЕ-Ранковце.

5. Предлог за формирање на Координативно тело за решавање на проблеми поврзани со изградбата на експресниот пат Страцин –Крива Паланка на територија на Општина Ранковце;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за правни општи работи.

ФЕВРУАРИ

1. Извештај за работа на Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце за четврт квартал, за 2022 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

2. Извештај за работа на Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце за 2022 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

3. Завршна сметка на Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце за 2022 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

4. Извештај за реализација на Програмата за работа на Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце за 2022 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ -Ранковце.

5. Завршна сметка на О.У., „Христијан Т.Карпош“ -Ранковце за 2022 година;

Предлагач:О.У.,„Христијан Т.Карпош“-Ранковце;
Изготвувач:О.У.,„Христијан Т.Карпош“-Ранковце.

МАРТ

1. Завршна сметка на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година;

Предлагач:Градоначалник;
Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

2. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа на Општина Ранковце во 2022 година;

Предлагач: Градоначалник.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3. Извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина за 2022 година на Општина Ранковце.

Предлагач: Градоначалник.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

АПРИЛ

1. Извештај за работа на О.У.,„Христијан Т.Карпош“-Ранковце за првото полугодие на учебната 2022/2023 година;

Предлагач:О.О.У.,„Христијан Т.Карпош“-Ранковце.
Изготвувач:О.О.У.,„Христијан Т.Карпош“-Ранковце.

2. Извештај за реализација на Програмата за изработка на Урбанистички планови на Општина Ранковце за 2022 година;

Предлагач:Градоначалник.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3. Извештај за реализација на Програмата за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Ранковце за 2022 година;

Предлагач: Градоначалник.
Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

4. Извештај за извршени одлуки донесени од Советот на Општина Ранковце за прв квартал.

Предлагач: Совет на Општина Ранковце.

Изготвувач: Градоначалник.

МАЈ

1. Извештај за работа на Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце, за прв квартал во 2023 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце.

2. Усвојување на квартални извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце, за прв квартал во 2023 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања.

3. Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавна чистота на територијата на Општина Ранковце за 2022 година;

Предлагач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П., „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце.

ЈУНИ

1. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2022 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

2. Извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општина Ранковце за 2022 година.

Предлагач: Полициска станица-Кр.Паланка.

Изготвувач: Полициска станица-Кр.Паланка.

ЈУЛИ

1. Извештај за администрирање на данок во Општина Ранковце за 2022 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за финансиски прашања.

2. Информација за организиран превоз на ученици на подрачјето на Општина Ранковце за 2022/2023 година;

Бр.1 стр. 8 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 31 Јануари 2023 година

Предлагач: О.У. „Христијан Т.Карпош“ - Ранковце.
Изготвувач: О.У. „Христијан Т.Карпош“ - Ранковце.

3. Информација за извршување на надлежностите на Градоначалникот за прво шестмесечје за 2023 година;

Предлагач: Градоначалник.
Изготвувач: Градоначалник.

4. Извештај за безбедност на сообраќајот на патиштата во Општина Ранковце за првото шестмесечје за 2022 година.

Предлагач: Полициска станица-Кр.Паланка.
Изготвувач: Полициска станица-Кр.Паланка.

5. Извештај за извршени одлуки донесени од Советот на Општина Ранковце за втор квартал.

Предлагач: Совет на Општина Ранковце.
Изготвувач: Градоначалник.

АВГУСТ

1. Извештај за работа на Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце за втор квартал за 2023 година;

Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце.
Изготвувач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“ - Ранковце.

2. Квартален извештај К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2023 година, за втор квартал;

Предлагач: Градоначалник;
Изготвувач: Одделение за финансиски прашања.

3. Предлог-Програма за работа на О.У. „Христијан Т.Карпош“ - Ранковце за учебната 2023/2024 година.

Предлагач: О.У. „Христијан Т.Карпош“ - Ранковце.
Изготвувач: О.У. „Христијан Т.Карпош“ - Ранковце.

СЕПТЕМВРИ

1. Извештај за работа на О.У. „Христијан Т.Карпош“ - Ранковце за учебната 2022/2023 година;

Предлагач: О.У. „Христијан Т.Карпош“ - Ранковце.

Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

2.Извештај за успехот и постигнатите резултати во О.У.„Христијан Т.Карпош“- Ранковце за учебната 2022/2023 година;

Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

3.Предлог-Годишен план за вработување во Општина Ранковце, за 2024 година;

Предлагач: Градоначалник на Општина Ранковце.

Изготвувач: Одделение за човечки ресурси.

4.Годишен план за вработување во Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2024 година.

Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

5.Годишен план за вработување во О.У.„Христијан Т.Карпош“- Ранковце за 2024 година;

Предлагач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

Изготвувач:О.У. „Христијан Т.Карпош“- Ранковце.

ОКТОМВРИ

1.Предлог-Програма за заштита на животната средина во Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

2.Предлог-Програма за одржување на јавна чистота на територијата во Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3. Предлог-Програма за зимско одржување на улиците, тротоарите и локалните патишта во Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

4. Извештај за извршени одлуки донесени од Советот на Општина Ранковце за трет квартал.

Предлагач:Совет на Општина Ранковце.
Изготвувач:Градоначалник.

НОЕМВРИ

1.Предлог-Програма за уредување на градежно неизградено земјиште и одржување на комуналната инфраструктура во Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.
Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

2.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалната патна мрежа во Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.
Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

3.Предлог-Програма за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.
Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

4.Предлог-Програма за изградба, реконструкција и одржување на уличното осветлување во Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.
Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

5.Предлог-Програма за располагање со градежно неизградено земјиште на територијата на Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.
Изготвувач:Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина, локален економски развој и јавни дејности.

6.Квартален извештај К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2023 година, за трет квартал;

Предлагач:Градоначалник.
Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

7.Извештај за работа на Ј.К.П.,„ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за трет квартал за 2023 година;

Предлагач: Ј.К.П. „ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.

Изготвувач: Ј.К.П.,„ЧИСТ ДЕН“- Ранковце.

8.Нацрт-Буџет на Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

9. Предлог-Одлука за формирање на Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за правни и општи работи.

10. Правилник за попис на основни средства, инвентар, недвижни и подвижен имот и побарувања и обврски на Општина Ранковце.

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач: Одделение за правни и општи работи.

ДЕКЕМВРИ

1.Предлог-Буџет на Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

3. Предлог-Одлука за утврдување на вредноста на бод за плата на државни службеници за 2024 година во Општина Ранковце;

Предлагач: Градоначалник.

Изготвувач:Одделение за финансиски прашања.

4. Предлог-Програма за работа на Совет на Општина Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Претседател на Совет на Општина Ранковце.

Изготвувач:Комисија за изработка на Програма за работа на Совет на Општина Ранковце.

5. Предлог- Програма за работа на ТППЕ на Општина Ранковце, за 2024 година.

Предлагач:ТППЕ-Ранковце.
Предлагач: ТППЕ-Ранковце.

6. Предлог-Програма за работа на Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-Ранковце за 2024 година;

Предлагач:Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.
Изготвувач:Ј.К.П.,ЧИСТ ДЕН“-Ранковце.

3.Завршен дел

Освен наведените прашања и проблеми Советот на Општина Ранковце во текот на 2023 година ќе расправа и одлучува и по други прашања согласно Законот за локална самоуправа.

Се задолжуваат предлагачите и изработувачите да се придржуваат на роковите утврдени во Програмата и најдоцна до 10-ти во месецот да ги доставуваат преку Архивата на Општина Ранковце до Советот на Општина Ранковце актите и другите материјали кои се планирани за тековниот месец, со назнака кој е предлагач и кој е изготвувач на материјалот.

Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-86/7
26.01.2023 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Александра Стамболиска Јовановска, с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Програмата за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2023 година

1.Се прогласува Програмата за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2023 година, донесена на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2.Програмата за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2023 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.1 стр. 13 „Службен гласник на Општина Ранковце“ 31 Јануари 2023 година

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/4
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/2020) и член 23 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 04/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце на седницата одржана на ден 26.01.2023 година, донесе

ПРОГРАМА

За изменување на ПРОГРАМАТА за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2023 година

Во ПРОГРАМАТА за изработка на урбанистички планови за Општина Ранковце за 2023 година, бр.09-1326/6 од 09-12-2022 година, се врши измена и тоа:

Во Точка 3.Изработка на Урбанистички проект за потребите на општината и по барање на физички и правни лица;
се додава:

- ИзработканаУрбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објект со намена **Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани** на к.п.бр.1305 КО Псача, Општина Ранковце, финансиран од Кире Станболиски од Скопје ул. „Гоце Делчев“ бр. 4/3;

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник“ на Општина Ранковце.

Бр.09-86/8
26.01.2023 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател,
Александра Стамболиска-Јовановска,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување

со кризи во 2023 година

1. Се прогласува Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2023 година, донесена на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2. Програма за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2023 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/5
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02), член 49 и 51 од Законот за пожарникарство („Сл. весник на РМ“ бр. 67/04, 81/2007 и 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016, 168/17 и 152/2019) член 2 ст.1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) член 4, став 2 и чл.9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16, 83/18 и 215/21) и член 23, став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4,10, 3/11, 11/15 и 4/19), Советот на Општина Ранковце на 19-та седница одржана на ден 26.01.2023 година, донесе:

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2023 година

Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Ранковце во 2023 година овие активности ќе ги остварува, насочува и координира преку :

- Општински штаб за заштита и спасување
- Просторни сили за заштита и спасување

- Комисија за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Ранковце
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Ранковце

I.Цели:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита.

II. Активности:

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни состојби и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина Ранковце во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни за квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Ранковце. Создавање на услови за воспоставување, развој за зајакнување на доброволната противпожарна организација на својата територија како и непречено функционирање на останатите субјекти од областа на заштитата и спасувањето на територијата на општината.

III. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризи состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од:

- Средства од Буџетот на Општина Ранковце;
- Средства од Буџетот на РМ ;

IV. Распоредување на финансиските средства:

1. Приходи за противпожарна заштита ;

Приходи :

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Наменска дотација | |
| 4.900.000,00 | |
| 2. Буџет на Општина Ранковце | 2.349.006,00 |
| 3. Вкупно денари | 7.249.006,00 |

Расходи за противпожарна заштита:

| | |
|---|--------------|
| 1. Плати,наемнини и надоместоци за вработените | 6.579.006,00 |
| 2. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 540.000,00 |
| 3. Поправки и тековно одржување на возила | 120.000,00 |
| 4. Материјали и ситен инвентар | 10.000,00 |
| 5. Набавка на техничка и заштитна опрема | - / - |
| 6. Договорни услуги | - / - |
| 7. Тековни расходи | - / - |

Вкупно : **7.249.006,00 денари**

2. Приходи за заштита и спасување и управување со кризи ;

Приходи :

| | |
|------------------------------|-----------|
| 1. Буџет на Општина Ранковце | 20.000,00 |
| 2.Вкупно: 20.000,00 денари | |

Расходи за заштита и спасување и управување со кризи:

| | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Други тековни расходи | 20.000,00 |
|--------------------------|-----------|

Вкупно : **20.000,00 денари**

V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТПШЕ

Активностите на Територијалната противпожарна единица – Ранковце, освен со финансиски средства, Градоначалникот и Советот на Општина Ранковце ќе ги помагаат и стимулираат и со:

- одбележување на 20-ти мај, Денот на пожарникарите;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ Ранковце по разни поводи и прослави ;
- поддршка и учество во проектни активности

VI. Завршни одредби:

За спроведување на оваа Програма се грижи Градоначалникот на Општина Ранковце.

Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и другите надлежни органи и тела, органите и телата на Општина Ранковце ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Програмата влегува во сила со денот на донесување, ќе се објави во Службен гласник на Општина Ранковце, а ќе се применува од 01.01.2023 година.

**Бр. 09-86/9
26.01.2023 год.
Ранковце**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ
Претседател,
Александра Стамболиска Јовановска, с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за четврт квартал

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за четврт квартал, донесен на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2. Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за четврт квартал, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3.Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/6
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и Службен весник на Р.С.М бр. 244/19, 53/21, 77/21, 150/21 и 173/22), член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце, на 19-та седница одржана на ден 26.01.2023 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за четврт квартал

1. СЕ УСВОЈУВААТ Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за четврт квартал.

2. Составен дел на овој Заклучок се Кварталните извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за четврт квартал 2022 година.

3. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-86/10
26.01.2023 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Александра Стамболиска -Јовановска,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ-Ранковце за 2022 година

1. Се прогласува Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ-Ранковце за 2022 година, донесен на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2. Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ-Ранковце за 2022 година, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/7
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр. 05/02) и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Советот на Општина Ранковце, на 19-та седница одржана на ден 26.01.2023 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Извештај за работа на ТППЕ – Ранковце, за 2022 година

1. СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работа на Територијалната противпожарна единица на Општина Ранковце за 2022 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-86/11
26.01.2023 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Александра Стамболиска -Јовановска,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02), и член 51 став 1 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 9/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), Градоначалникот на Општина Ранковце, донесе

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски средства

1. Се прогласува Одлуката за неодобрување на финансиски средства, донесена на 19-та седница на Советот на Општина Ранковце одржана на ден 26.01.2023 година.

2. Одлуката за неодобрување на финансиски средства, да се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.08-137/8
31.01.2023 година
Ранковце

Општина Ранковце
Градоначалник
Борче Спасовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 алинеја 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), и член 23 став 1 точка 40 од Статутот на Општина Ранковце („Службен гласник на Општина Ранковце“ бр. 09/05, 4/10, 3/11, 11/15, 4/19 и 5/22), а постапувајќи по Барањето поднесено од Здружение за ромско турско пријателство РОМСКО ЈАТО од Битола, Советот на Општина Ранковце на 19-та седница одржана на ден 26.01.2023 година, донесе

ОДЛУКА
за неодобрување на финансиски средства

Член 1

Не се одобруваат финансиски средства на Здружението за ромско турско пријателство РОМСКО ЈАТО од Битола бидејќи во Буџетот на Општина Ранковце за 2023 година нема предвидено средства за финансирање на активностите наведени во барањето.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ранковце“.

Бр.09-86/12
26.01.2023 година
Ранковце

Совет на Општина Ранковце
Претседател
Александра Стамболиска -Јовановска,с.р.

СОДРЖИНА

1. Заклучок за прогласување на Одлуката за престанок на правото на користење на недвижна ствар
 2. Одлуката за престанок на правото на користење на недвижна ствар
 3. Заклучок за прогласување на Одлуката за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковце за к.п.бр.4361, КО Ранковце
 4. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за село Ранковце за к.п.бр.4361, КО Ранковце
 5. Заклучок за прогласување на Програмата за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година
 6. Програма за работа на Советот на Општина Ранковце за 2023 година
 7. Заклучок за прогласување на Програмата за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2023 година
 8. Програма за изменување на Програмата за изработка на Урбанистички планови за Општина Ранковце за 2023 година
 9. Заклучок за прогласување на Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2023 година
 10. Програмата за активностите на Општина Ранковце во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2023 година
 11. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за четврт квартал
 12. Заклучокот за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Ранковце за 2022 година, за четврт квартал
 13. Заклучок за прогласување на Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ-Ранковце за 2022 година
 14. Заклучокот за усвојување на Извештај за работа на ТППЕ-Ранковце за 2022 година
 15. Заклучок за прогласување на Одлуката за неодобрување на финансиски средства
 16. Одлуката за неодобрување на финансиски средства
-